



ВЕСТИ

ПОСЛЕДНО ВО ОВАА КАТЕГОРИЈА



Камбовски:
Политичарите се
должни да ја
решат кризата



Филипинскиот
претседател до
исламистите: Ке
ве изедам живи




Полицијата
заплени 150
килограми
марихуана



Сакал да
помогне, но
смртно го ранил

31.08.2016 | 13:00

ССНМ, МИМ и ИКС бараат фер и правично судење за новинарот Зоран Божиновски



Ми се допаѓа **Сподели** На една личност му се допаѓа ова. Биди ти прв од твоите пријатели.

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ), Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и Институтот за комуникациски студии (ИКС) го поддржуваат Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) во напорите, како што соопштија денеска, да обезбеди фер и правично судење за новинарот Зоран Божиновски.

ССНМ, МИМ и ИКС најавија дека ќе се приклучат на утрешниот протест пред Основниот суд во Скопје во 10 часот каде што е закажано првото рочиште против Божиновски.

– Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, Македонскиот институт за медиуми и Институтот за комуникациски студии јавно и недвосмислено го поддржуваат Здружението на новинарите на Македонија во напорите да обезбеди фер и правично судење за Зоран Божиновски. Правниот систем во Македонија не смее да се користи за политичка одмазда и за пресметка со неистомисленците. Правото на фер судење е базично човеково право и државата треба да го обезбеди тоа право за сите граѓани на Република Македонија, се вели во соопштението од ССНМ, МИМ и ИКС.

ПОВРЗАНИ

Одложено судењето за Божиновски, протест пред Кривичниот суд

Руски новинар пронајден мртов во станот во Киев

Нови 30 дена притвор за З.Б.

Поднесено обвинение против Зоран Божиновски

Сведочат заштитените сведоци во „Диво Насеље“

ТЕМИ

Новинарот Зоран Божиновски е во притвор како еден од осомничените за случајот „Шпион“.

Ми се допаѓа **Сподели** На една личност му се допаѓа ова. Биди ти прв од твоите пријатели.



Економски Лидер

Ми се допаѓа страницата 14К,

зоран
божиновски

ИКС

МИМ

новинар

ССНМ

судење



« Претходна

Следна »

**МВР: Разбиена група
препродавачи и посредници
на дрога**

**Собрани милион евра за
поплавените, ќе се делат од
понеделник**



СПОНЗОРИРАНИ ЛИНКОВИ



К.Р.И.К.

Центар за советување,
специјална едукација и
рехабилитација на деца со
посебни потреби и Аутизам



Единствено во Афродита С

Добијте обновена кожа без
брчки, флеку и акни со само
5 третмани од
лабораторијата на Д-р Мурад



Зимски одмор, забава и дружење за вашето дете

Веселите детски ликови,
насмевките и песната што
редовно се слушаше во
нашиот Летен Камп ни дадоа
мотив и право да
организираме и Зимски
Коузон Камп.



Радио Слободна Македонија

Слушај во боја



Центар за обука ЕВА

Учиме на вредности.
Толкуваме вредности.
Креираме вредности.
Стектете вештини, стекнете
моќ.

[Почетна](#) | [За нас](#) | [Импресум](#) | [Контакт](#) | [Спонзорирани линкови](#)

© 2016 [lider.mk](#). Сите права се задржани.